



Општинско Основно Училиште
"ХАСАН ПРИШТИНА"
Чаир

**Кодекс на учениците кои ќе
следат настава од далечина**

Септември 2020, Скопје

Кодекс за учениците кои ќе следат настава од далечина

- Директорот на училиштето се грижи за целосна покриеност со интернет конекција во сите училници во училиштето.
- Наставата со учење на далечина, наставниците ја реализираат од училница во училиштето со користење на националната платформа.
- При настава со учење на далечина работниот ден на ученикот трае од 3 до 5 саати дневно, во зависност од возраста на учениците и одмор од 10 (десет) минути по секој наставен час или активност.
- Во паралелките во кои има ученици кои следат настава со учење на далечина, наставникот согласно условите, можностите и специфичностите на наставната единица во рамките на одреден наставен предмет може:
 - додека го држи часот да ги вклучи и учениците кои следат настава од далечина (за што треба претходно да ги извести),
 - да го сними реализираниот наставен час и да го испрати на учениците кои следат настава од далечина,
 - да изготви печатени материјали кои ги преземаат родителите во соработка со наставникот/класниот раководител/образовниот асистент,
 - да одржи час само за учениците кои следат настава од далечина.
- Родителите/старателите на учениците со попреченост, имаат право да одлучат дали нивните деца ќе следат настава со физичко присуство во училиште или ќе следат настава со учење од далечина - од дома
- Учениците со попреченост кои имаат поддршка од образовен или личен асистент, продолжуваат со поддршката на образовниот процес на учениците во училиштето на ученикот и треба да бидат во постојана комуникација и координација со инклузивниот тим во училиштето и родителите.
- Учениците кои имаат потврда од матичен лекар/педијатар дека поради својата здравствена состојба не треба да посетуваат настава со физичко присуство следат настава со учење од далечина.

Директор

Lulieta Qerimi